



Motor Drive System

СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ

Електричен, автоматизиран систем за управување без раце, со лесна инсталација на управувачкиот столб, обезбедува високо прецизно управување на ниво на автопилот. Trimble® Autopilot™ Motor Drive, ги контролира тракторите и комбајните кои се без хидраулични компоненти со RTK точност. Без разлика на типот или брендот на вашето возило, системот Trimble Autopilot Motor Drive може брзо да се инсталира од едно возило до друго и да го управува вашето возило на линија за максимална прецизност.

ПОМАЛ ЗАМОР НА ОПЕРАТОРИТЕ

Поради автоматско одржување на трасата, Системот Motor Drive е многу едноставен за употреба што значително го намалува заморот на операторот, а истовремено ја зголемува безбедноста.

СИСТЕМОТ ОСТАНУВА ВКЛУЧЕН И ПО ЗАПИРАЊЕ НА ВОЗИЛОТО

Системот Motor Drive е систем кој е со перфектни карактеристики и наменет за управување на земјоделски машини со спори работни задачи.



ИЗРАЗЕНА КОМПАКТНОСТ

Поради напредните комуникациски можности, системот лесно се поврзува и е компатибилен за работа со работни машини на бројни производители, без да се нарушува слободниот простор во кабината со поставување ЛЕСНА МОБИЛНОСТ

ЛЕСНА МОБИЛНОСТ НА ВОЛАН

Електричниот мотор овозможува непречена рачна контрола кога автоматската контрола не е вклучена.

Клучни особини

- ▶ Висока точност при автоматско наводење со брзо враќање на инвестицијата (2.5cm).
- ▶ Бавна брзина и овозможува движење рикверц.
- ▶ Го елиминира барањето за AutoSense™ или сензор за агол на управување.
- ▶ Инсталација на сите земјоделски машини кои не се со фабричка припрема за автопилот.
- ▶ Едноставната хардверска конфигурација овозможува лесно пренос на системот од едно во друго возило.



LIVONA DOO

ГЕО ИННОВУС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Web: www.geoinnovus.com
E-mail: geoinnovus@gmail.com
tel: 078/333-251

LIVONA D.O.O.
Web: www.livona.rs
E-mail: info@livona.rs

SEVERNA AMERIKA Trimble
Agriculture Divizija 10368
Westmoor Drive Westminster,
CO 80021 SAD
Telefon: +1-720-887-6100
Faks: +1-720-887-6101

Trimble Inc.
Sedište korporacije
935 Stewart Drive Sunnyvale,
CA 94085 SAD
Telefon: +1-408-481-8000
Faks: +1-408-481-7740

EVROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11 65479
Raunheim NEMAČKA
Telefon: +49-6142-2100-0
Faks: +49-6142-2100-140